

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО</b>			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Правни студии (мастер студии по казнено право)			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет)	Втор			
6.	Академска година/семестар	Петта/трети	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Никола Тупанчески, редовен професор Проф. д-р Александра Деаноска – Трендафилова, вонреден професор			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>				
	Компаративното казнено материјално право е предмет кој треба да им даде на студентите на студиите на насоката казнено право продлабочени знаења за сличностите и разликите во казнените системи од споредбеноправен аспект. Ваквиот пристап ги расветлува разликите во дефинирањето и класификацијата на казнените дела и другите казненоправни институти и претставува сериозна основа за критичко размислување и научно засновани предлози за реформи на националното казнено законодавство.				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b>				
	Компаративното казнено право ги проучува казнените системи на различните држави, преку системска анализа на решенијата од казнените закони(ци) во контекстот на постојните општествени услови, развојните тенденции, новелирањето на казненото законодавство и сл. Во рамките на компаративното казнено право одделно се изучуваат следните теми: <ul style="list-style-type: none"> <li>• состојбата во западните казнени законодавства и тоа на: скандинавските, англо-саксонските, западноевропските (Германија, Франција, Швајцарија, Австрија) и др. држави;</li> <li>• состојбата на другите законодавства (Шпанија, Латина – американските држави итн.);</li> <li>• казнените законодавства на поранешните Југословенски републики (Словенија, Хрватска, Србија);</li> <li>• казненото законодавство на Албанија, Бугарија, САД, Руската Федерација;</li> <li>• казненото право на исламските држави</li> <li>• универзализација, унификација и хармонизација на казненото право</li> <li>• состојбата со казнените законодавства на земјите во транзиција;</li> <li>• состојбата на македонското казнено законодавство</li> <li>• казнено право во Европската Унија</li> <li>• казнено право на Советот на Европа</li> </ul>				
12.	Методи на учење:	Материјата е поделена во 12 тематски единици по 3,5 часа. За секоја тема на			

		<p>студентите однапред ќе им биде посочена соодветна литература за подготовка на часот и нивно активно вклучување во интерактивна настава.</p> <p>Наставата ќе се одвива преку предавања и вежби, подготовка на презентации и мини-истражувања и слични проекти, посета на соодветни институции или посета на гости предавачи од соодветни институции зависно од темата на часот, учество на семинари и сл.</p>		
13.	Вкупен расположлив фонд на време	150		
14.	Распределба на расположливото време	15 недели (3,5 часа неделно)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	52,5 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	17,5
		16.2	Самостојни задачи	/
		16.3	Домашно учење	80
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови/завршен испит		70
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)		20
	17.3	Активност и учество		10
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)	до 51 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освоени најмалку 40 бода од завршен испит и освоени најмалку 11 бода од проектна задача (кумулятивно).		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација и самоевалуација		
22.	Литература			
	22.1	Задолжителна литература		

	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Владо Камбовски,	Казнено – правната реформа пред предизвиците на XXI век,		Скопје 2002
22.2	<b>Дополнителна литература</b>				
	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Jean Pradel	Droit pénal compare		Paris 1995
	2.	Kenneth S. Gallant	The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law	Cambridge University Press	
	3.	Erling Johannes Husaba, Asbjom Strandbakken	Harmonization of Criminal Law in Europe		2005
			Кривични законици на државите кои се предмет на обработка		КЗ со најновите измени